

СУДОВИ ЗА ЗАБАВА

Деновите еден близок пријател ми ја откри тајната за најпопуларните места во Македонија, каде можете да ги сретнете повеќето ваши пријатели, роднини и луѓе, кои ви се потребни за било што. Тоа не се нови кафулиња во центарот на градот или нови скапи ресторани, во кои се служи италијанска храна (поточно шпaгeти со тост). Ништо од тоа. Нај"тренд" места во Македонија, каде можете да го најдете оној кој ви треба не се ниту пазарите ниту, пак, Клиничкиот центар (иако сè уште високо котира), ниту странските амбасади (секогаш добро посетени од елитна клиентела).

Судовите се вистинските места каде што можете некогаш да ги видите и да бидете видени. Само што влегов во Судот, ми вели пријателот, кога таму еден куп народ, луѓе со кои не успеав да се сретнам и цел месец. Секој се судел со некогаш за нешто. Поради оваа најнова мода, на суд можело да ги сретнете сонародниците, некој "земјак" од Чичево, кои ги скарала козата која пасела по необележаните ливади, како и познатите актери и актерки, кои се судат за исплата на хонорарот за претстави кои се играа во Драмски во поранешна Југославија (спорот е дали исплатата да се врши во динари или во денари), но со мала среќа ќе ги видите и некој познат банкар, кој храбро си ја брани честа тврдејќи дека тој нема поим што е тоа трансфер на пари, а можно е, доколку ви се погоди терминот, да се сретнете и со претседателот на државата, кој по своја желба, исто така, игра во некоја бурлеска од судски процес (искусен политичар, добро знае каде се движи народецот).

Гледано од аспект кој сè "брка" правда по судовите, судството ни е непристрасно по класна или, пак, етничка категорија. Сите подеднакво се застапени во некоја парница, така што тој дел од реформата за непристрасност на судството е успешно завршен.

Познавачите на состојбите алармираат за постоење на 100.000 нерешени случаи во македонските судови. Доколку се изостави

малолетната популација, најстарите и изнемоштените, најсиромашните кои не можат да дојдат до судовите, а предвид се земе дека во еден спор се вклучени најмалку две лица, лесно може да се заклучи дека секој во Македонија е вовлечен во некој судски процес. Не би помогнало ниту ако се вработат повеќе судии, референти, помошници ниту, пак, ако се воведат компјутери и друга модерна опрема, велат песимистички познавачите на состојбата, за да се промени ситуацијата. Кој министер за правда или, пак, цела Влада би можеле овде да ја подобрат состојбата? Никој! Екстремна состојба бара екстремни решенија. Потребно е да се работи на промена на културата! На пример, да се обрзават родителите кои сакаат да им остават наследство на децата, тоа да го направат додека се живи (доколку не сакаат нивните деца да завршат во некоја судска дупка). Сигурно е дека модернизацијата на катастарот ќе ја намали потребата од разграничување на имотот по судски пат. Не сум против тоа луѓето да се инаетат по судови, но тоа нека го прават на своја сметка, а не на сметка на даночните обврзници и затоа е потребно да се воведат значително повисоки судски такси од сегашните. Формирањето арбитерски совети составени од искусни адвокати и судии во пензија, кои би разгледувале случаи од помала парична вредност (како примерот со козата) и чии одлуки најсериозно би ги прифатиле адвокатите на спротивставените страни (но и актуелните судии доколку некој сака да продолжи на суд), би довело до натамошно олеснување. Сепак, не треба да се биде преголем оптимист. Веројатно, ќе биде потребно отфрлање (аболиција) на многу предмети од помала вредност! Ова сигурно би можел да го иницира актуелниот министер за правда. Личност која има храброст да тврди дека македонските судови се подготвени да се справат со сите предмети, па и со тие од Хаг, и дека судиите пристрасно доделуваат најниски казни, сигурно ќе може и да ги исчисти судовите од непотребни парници.

Алтернативата е и натаму користење на веќе одомаќениот поздрав - ќе се видиме на суд.

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

Предвидување во ЖИВО

ТАРОТ

АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш

0590 22 202 + 888

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia